



АКТУЕЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1. Промоција – Ноќно сурфање	2
2. Промоција – Еднократен 5GB интернет пакет	3
3. Промоција – 3 месеци без претплата	3
4. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно	4
5. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно	4
6. Промоција – Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно	5
7. Промоција – 50% попуст на месечна претплата за Combo Vox 2+ за правни лица 5	



1. Промоција - Ноќно сурфање

а) За нови корисници

Промоцијата “Ноќно сурфање” овозможува бесплатен неограничен интернет за услуга на фиксна локација за нови корисници на определени тарифни модели секоја вечер во период од 00:00 до 06:00 часот, без да се троши интернетот вклучен во тарифата или од дополнителните пакети кои се активирани од страна на корисникот. Со активирање на промоцијата Ноќно Сурфање во рамки на промотивниот период, секој нов корисник добива и дополнителен интернет сообраќај од 50 GB во рамки на претплатата за избраната тарифа.

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле нов или обновиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: Vip Combo Vox 2+, Vip Combo Vox 3 или Vip Combo Vox 4, кои се опишани во Ценовникот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги. Промоцијата не важи за Combo Vox Go тарифните модели.

б) За постоечки корисници

Сите постоечки корисници на Combo Vox тарифните модели што го користат месечниот дополнителен интернет пакет “50 GB дополнителни” по цена од 299 мкд, ќе ја добијат бесплатно промоцијата “Ноќно сурфање” за неограничен интернет на фиксна локација во период од 00:00 до 06:00 часот се додека е активен овој дополнителен пакет.

в) Правила на промоцијата

- > Во периодот 00:00 до 06:00 часот, корисникот користи интернет во рамки на промоцијата Ноќно сурфање, без намалување на брзината и без трошење на интернет сообраќајот кој е вклучен во месечната претплата на тарифата или активните дополнителните пакети.
- > Во периодот од 06:00 часот до 00:00 часот, корисникот користи од количината на интернет сообраќајот кој е вклучен во месечната претплата на тарифата или активните дополнителните пакети.
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисникот може да продолжи да користи интернет сообраќај, но со намалена брзина од 756 Kbps.
- > Оваа промоција во која е овозможено неограничено бесплатно користење се смета за Повластена Услуга и за истата важат Посебните услови за користење кои објавени на интернет страната - www.vip.mk.
- > Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 година.



2. Промоција – Еднократен 5GB интернет пакет

Промоцијата “Еднократен 5GB интернет пакет” овозможува користење на еднократен бесплатен интернет пакет од 5GB кој е активен во период од 30 дена од денот на активација на услугата Vip Combo Vox Go.

По истек на важноста на овој промотивен пакет, тој автоматски се деактивира. За да се продолжи користењето на интернет услуга потребно е да се активира еден од дополнителните интернет пакети достапни за Vip Combo Vox Go тарифните модели.

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: Vip Combo Vox Go 2 или Vip Combo Vox Go 3, кои се опишани во Ценовникот на оне.Вип во делот - Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги.

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 година.

3. Промоција - 3 месеци без претплата

Промоцијата “3 месеци без претплата” – овозможува користење на услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во времетраење од 3 месеци.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација на услугата/обнова на претплатничкиот договор и се однесува на првите 3 месечни претплати.

По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo 3S, Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Neo 4S, Vip Combo Neo 4M или Vip Combo Neo 4L, кои се опишани во Ценовникот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги.

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 година.



4. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно

Промоцијата *Видеотека 24 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 27.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна Телевизија на еден од тарифните пакети Vip Combo Neo 3 L или Vip Combo Neo 4 L.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 3.1.1 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до одредени содржини, филмови и ТВ серии.

Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата *Видеотека* трае 24 месеци и истиот започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. По истек на промотивните бесплатни 24 месеци, услугата Видеотека автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Услугата Видеотека, ќе му биде повторно достапна откако корисникот одново ќе ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

5. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно

Промоцијата *Видеотека 3 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 27.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна Телевизија на некој од тарифните пакети Vip Combo Neo 3 S или M и Vip Combo Neo 4S или M.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 3.1.1 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот. Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до одредени содржини, филмови и ТВ серии.

Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата *Видеотека* трае 3 месеци (90 дена) и истиот започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. По истек на промотивните бесплатни 3 месеци, услугата Видеотека автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Услугата Видеотека, ќе му биде повторно достапна откако корисникот одново ќе ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.



6. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно

Промоцијата Shared Cloud Firewall – Basic овозможува бесплатно користење на заштита на интернет услугата на деловни корисници со cloud firewall решение.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор за деловни корисници на некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo Pro S, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro S и Vip Combo Lite Neo Pro M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Услугата Shared Cloud Firewall – Basic која е предмет на оваа промоција се активира исклучиво на барање на корисник, односно истата не се активира по автоматизам.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија и интернет) кои се дел од следните пакети за деловни корисници: Vip Combo Neo Pro S, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro S и Vip Combo Lite Neo Pro M.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 3 месеци.

По истек на промотивните 3 месеци, услугата Shared Cloud Firewall – Basic автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата Shared Cloud Firewall – Basic и по истекот на промотивниот период, истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен надомест од 472 денари за нејзино користење.

7. Промоција - 50% попуст на месечна претплата за Combo Vox 2+ за правни лица

7.1 Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 06.10.2018 година и е со ограничено времетраење.

7.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) имаат најмалку една активна услуга за интернет на фиксна локација и



претплатнички договор на тарифниот модел Vip Combo Box 2+.

7.3 Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето на договорот на тарифниот модел Vip Combo Box 2+, добиваат за 50% попуст на месечната претплата.

Тарифен модел	Vip Combo Box 2+
Месечна претплата (во ден.)	299 599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел Vip Combo Box 2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.